

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

ВО ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА НА
ПАЗАРОТ НА ЕНЕРГЕТИКА

Скопје, јануари 2007

Комисијата за заштита на конкуренцијата (ул. Даме Груев 1, 1000 Скопје, претставувана од Чедомир Краљевски, Претседател)

и

Регулаторна комисија за енергетика (ул. Димитрие Чуповски 2, кат 4, 1000 Скопје, претставувана од Славе Ивановски, Претседател)

а имајќи во предвид

дека блиската соработка помеѓу Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: КЗК) и Регулаторната комисија за енергетика (во понатамошниот текст: РКЕ) ќе ја зголеми ефикасноста во остварувањето на надлежностите доверени на двата органи, и со тоа ќе придонесе за унапредување на конкуренцијата, а особено на конкуренцијата во енергетскиот сектор во Република Македонија

дека член 26 став 7 од Законот за заштита на конкуренцијата¹, како и член 2, член 19 точка 9 и 10 и член 24 од Законот за енергетика² ја определуваат општата законска рамка за соработка во која двата органи заемно си помагаат во ефикасното остварување на нивните надлежности при унапредувањето на конкуренцијата и

потпишуваат

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА НА ПАЗАРОТ НА ЕНЕРГЕТИКА

член 1

Воведни одредби

1. Со овој меморандум се остварува соработка помеѓу КЗК и РКЕ (во понатамошниот текст: страни на Меморандумот) во заштитата на конкуренцијата на пазарот на енергетика во Република Македонија, а со цел поефикасна примена на правилата на конкуренција.
2. Со потпишувањето на овој меморандум, страните на Меморандумот ја изразуваат подготвеноста за соработка на полето на заштитата на конкуренцијата, врз основа на взаемна доверба и разбирање и се согласни соработката да ја темелат на начелата и постапките предвидени со овој Меморандум.

член 2

Област на соработка

1. Страните на Меморандумот се согласни да соработуваат во областа на заштитата на конкуренцијата, со цел унапредување и помагање во развојот на конкуренцијата на енергетскиот пазар во Република Македонија, поаѓајќи од значењето на овој

¹ Службен весник на Република Македонија бр. 04/05 и 70/06

² Службен весник на Република Македонија бр. 63/06

пазар за економијата на земјата, а особено од поволностите кои произлегуваат од конкуренцијата за крајните корисници.

2. Страните на Меморандумот се согласни да соработуваат и во други области кои се директно или индиректно поврзани со заштитата на конкуренцијата, а особено во оние области каде постои обврска за обезбедување на јавна услуга.

член 3

Облици на соработка

1. Соработката на страните на Меморандумот се одвива особено преку:
 - 1.1 постојана размена на податоци и информации
 - 1.2 меѓусебно информирање за поведување на постапки
 - 1.3 изработка на стручни мислења по барање, а за потребите на другата страна на Меморандумот
 - 1.4 постојани директни контакти помеѓу страните на Меморандумот
 - 1.5 постојана едукација на експертите на страните на Меморандумот од областа на заштитата на конкуренцијата и сродните области преку размена на известувања за одржување на семинари, конференции и сл., со взаемно поканување на семинари и други облици на едукативни програми кои ги организира една од страните на Меморандумот, како и со вклучување во едукациски програми, кои за една од страните ги организира трето тело или организација (на пр. ЕУ, ОЕЦД итн.)
 - 1.6 координација на активности во врска со донесување на нови и измена на постоечки прописи од взаемен интерес.

член 4

Одбор за соработка

1. За остварување на овој Меморандум, страните на истиот формираат заеднички одбор за соработка.
2. Задачата на одборот за соработка е координација на сите облици на соработка помеѓу страните на Меморандумот предвидени со член 3 од овој Меморандум, а особено остварување и одржување на директни контакти помеѓу страните на Меморандумот, со цел унапредување на конкуренцијата и помош во решавањето на одделни случаи од надлежност на КЗК, односно РКЕ.
3. Одборот за соработка се состои од четири членови и два копретседатели, при што секоја од страните на Меморандумот именува по двајца претставници и еден копретседател.
4. Копретседателите се задолжени за остварување на контакти помеѓу страните на Меморандумот, односно за свикување и организирање на седници на Одборот за соработка.
5. Одборот за соработка се состанува по потреба, а најмалку на секои шест месеци, а се организира и еден годишен состанок.
6. Состаноците од точка 5 од овој член се одржуваат наизменично во просториите на КЗК, односно на РКЕ.
7. Состаноците на одборот за соработка кои се свикани по иницијатива на една од страните на Меморандумот се одржуваат во просториите на страната на Меморандумот која го дала предлогот за состанок, освен ако копретседателите во конкретниот случај не се договорат поинаку.

8. Со состаноците на одборот за соработка од точка 5 и 7 од овој член претседава копретседателот од точка 3 на овој член, кој го именувала страната на Меморандумот во чии простории се одржува состанокот.

9. На состаноците на Одборот за соработка од точка 5 и 7 од овој член, освен копретседателите и членовите на Одборот, можат да присуствуваат експерти од КЗК, односно РКЕ, како и други надворешни експерти по одредени области, доколку страните на Меморандумот сметаат дека нивното присуство во конкретниот случај е потребно и корисно.

10. Поканата за состаноците од точка 5 од овој член, односно иницијативата за свикување на состанок од точка 7 од овој член мора да содржи предлог на дневниот ред на состанокот.

11. Страната на Меморандумот во чии простории се одржал состанокот на Одборот за соработка е должна да направи записник за текот и заклучоците на состанокот и истиот да го достави до другата страна на Меморандумот во рок од 15 дена од денот на одржувањето на состанокот. Забелешките на записникот, другата страна на Меморандумот треба да ги достави во рок од 8 дена од денот на доставување на записникот и истите претставуваат составен дел на записникот.

12. Страните на Меморандумот се обврзуваат да ги именуваат членовите на Одборот за соработка најдоцна 15 дена од денот на потпишувањето на овој Меморандум.

член 5

Размена на податоци и информации

1. Страните на Меморандумот, согласно нивните законски обврски, разменуваат податоци и информации неопходни во вршењето на нивните овластувања.

2. Обемот на размена на податоци и информации е ограничен на податоците и информациите кои се соодветни и пропорционално на целите заради кои се разменуваат.

член 6

Постапки пред КЗК во областа на енергетскиот сектор

1. КЗК за сите прашања поврзани со конкуренција во областа на енергетскиот сектор, постапува согласно Законот за заштита на конкуренцијата односно согласно член 81, член 82 и член 87 од Договорот за Европска Унија (согласно член 18 од Договорот за основање на енергетска Заедница³).

2. Доколку КЗК започне постапка во областа на енергетскиот сектор, писмено ќе ја информира РКЕ за истата, и ќе предложи рок во кој РКЕ ќе го изнесе своето мислење.

3. Доколку КЗК во текот на постапката од точка 2, побара појаснување за определени прашања, РКЕ го доставува своето писмено мислење во рокот предложен од страна на КЗК во барањето за појаснување.

4. КЗК ја доставува својата предлог-одлука до РКЕ и ќе предложи рок во кој РКЕ ќе даде свои коментари на предлог-одлуката.

³ Договор за основање на енергетска заедница, 19 Мај 2005.

5. КЗК се обврзува да го земе во предвид мислењето на РКЕ од точка 3.
6. Мислењето на РКЕ, КЗК може да го приложи кон предметот.

член 7

Прашања пред РКЕ поврзани со конкуренцијата

1. РКЕ соработува со КЗК за сите прашања поврзани со конкуренцијата во областа на енергетскиот сектор, а особено во однос на:

- 1) претходното одобрување кое го дава РКЕ за мрежните правила за пренос кои ги носи операторот на електроенергетскиот систем и тоа во однос на условите и начинот на пристап на трети страни на преносниот систем, а во смисла на член 72 точка 5;

- 2) претходното одобрување кое го дава РКЕ за пазарните правила кои ги носи операторот на пазарот на електрична енергија и тоа во однос на следењето на состојбите и појавите на пазарот на електрична енергија со цел за спречување на неконкурентни однесувања, а во смисла на член 75 точка 5;

- 3) претходното одобрување кое го дава РКЕ за мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија кои ги носи операторот на дистрибутивниот систем и тоа во однос на условите и начинот на пристап на трети страни на дистрибутивниот систем, а во смисла на член 80 точка 6;

- 4) претходното одобрување кое го дава РКЕ за мрежните правила за пренос на природен гас кои ги носи операторот на системот за пренос на природен гас и тоа во однос на условите и начинот за пристап на трети страни на системот за пренос на природен гас, а во смисла на член 86 став 5 точка 5;

- 5) претходното одобрување кое го дава РКЕ за мрежните правила за дистрибуција на природен гас кои ги носи вршителот на дејност управување со системот за дистрибуција на природен гас и тоа во однос на условите и начинот за пристап на трети страни на системот за дистрибуција на природен гас, а во смисла на член 88 став 3 точка 4;

- 6) претходното одобрување кое го дава РКЕ за мрежните правила за дистрибуција на топлинска, односно геотермална енергија кои ги носи вршителот на дејност управување со системот за дистрибуција на топлинска, односно геотермална енергија и тоа во однос на условите и начинот за пристап на трети страни на системот за дистрибуција на топлинска, односно геотермална енергија, а во смисла на член 111 став 1 точка 4;

- 7) одлучувањето по жалба од страна на РКЕ во случај операторот на енергетскиот систем да не издаде согласност за приклучување на системот по барање на испорачател на определен вид на енергија или на квалификуван потрошувач, а во смисла на член 116 став 2.

2. При постапувањето во случаите наведени во став 1 од овој член, а пред донесувањето на претходното одобрување од точка 1, 2, 3, 4 и 5 односно одлучувањето по жалбата од точка 6, РКЕ бара мислење од КЗК.

3. КЗК може да го изнесе своето мислење во рокот кој РКЕ го предложил во барањето за мислење.

4. РКЕ се обврзува да го земе во предвид мислењето на КЗК од точка 3.

5. Мислењето на КЗК, РКЕ може да го приложи кон предметот.

член 8

Доверливост на податоци и информации

1. Страната на Меморандумот која прима податоци и информации од доверлив карактер од другата страна на Меморандумот, обезбедува ист степен на доверливост на податоците и информациите - предмет на размена - како и страната на Меморандумот која ги испраќа таквите податоци, односно информации.
2. Страната на Меморандумот, при испраќањето на доверливи податоци и информации до другата страна на Меморандумот, за таквата размена го информира учесникот/учесниците во постапката кои ги обезбедиле податоците, односно информациите.

Член 9

Завршни одредби

1. Меморандумот за соработка се склучува за период од 5 години. Важењето на Меморандумот автоматски се продолжува уште за 5 години, доколку ниту една од страните на Меморандумот не ја извести другата страна на Меморандумот за раскинувањето на истиот и тоа еден месец пред истекот на неговото важење.
2. Меморандумот за соработка влегува во сила со денот на неговото потпишување.
3. Меморандумот е составен во четири истоветни примероци, по два за секоја страна на Меморандумот.

Скопје, 26 јануари 2007

Комисија за
заштита на конкуренцијата,

Чедомир Краљевски, Претседател

Регулаторна комисија за
енергетика,

Славе Ивановски, Претседател